

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 22

Петок, 13 декември 2013 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

	стр.		стр.
477. Решение за разрешување на директор на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“ Струмица	2	478. Решение за избор на директор на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“ Струмица	2

Комисија за општествени дејности при Советот на општина Струмица

479. Одлука за доделување на наградата “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за животно дело и годишна награда на општина Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2013 година ..	3	480. Одлука за доделување награди по распишаниот награден Конкурс за литературни творби (поезија), посветени на градот Струмица	4
---	---	--	---

477.

Врз основа на член 24-а од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и 119/13) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за разрешување на директор на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“ Струмица

1. Се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“ Струмица, Љупче Јанев, дипломиран економист од Струмица, сметано од 15.12.2013 година.

2. Од должноста, директор на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“ Струмица, Љупче Јанев, се разрешува на негово барање.

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9854/2 Општина Струмица
03.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

478.

Врз основа на член 19-а став 4 и член 24 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и 119/13) и член 39 став 1 алинеја 9 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за избор на директор на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“ Струмица

1. За директор на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта Струмица“ Струмица се избира Верица Узунова, дипломиран инженер по електротехника од Струмица, сметано од 16.12.2013 година.

2. Директорот се избира со мандат од 4 (четири) години.

3. За уредување на односите со Јавното претпријатие, ќе биде склучен договор помеѓу Градоначалникот на општина Струмица и директорот на Јавното претпријатие, со кој ќе бидат утврдени правата, одговорностите и овластувањата согласно Закон.

4. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9939/7 Општина Струмица
13.12.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

479.

Врз основа на член 10 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), и членовите 2, 4 и 37 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” (“Сл. гласник на општина Струмица” број 19/07, 23/09, 25/09), Комисијата за општествени дејности при Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.11.2013 година, донесе

О д л у к а
за доделување на наградата “Свети
Петнаесет Тивериополски Свештено-
маченици” за животно дело и годишна
награда на општина Струмица “Свети
Петнаесет Тивериополски Свештено-
маченици” за 2013 година

I

Годишната награда на општина Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2013 година како признание на Општина Струмица за посебни остварувања се доделува на:

1. **Запров Жан** - за посебен придонес во областа на дрвната индустрија ;
2. **Софија Макенаџева** – за особен придонес во афирмирањето на македонскиот фолклор и традиција;
3. **Анита Станковска** – за особен придонес во областа на музичкото образование;
4. **Митко Тошев** – за особен придонес во областа на уметничкото творештво;
5. **Манишев Мануш** - за особен придонес во областа на крводарителството и хуманоста;
6. **Академија за образование, спорт и култура АБЦ Струмица** - за дваесет години постоење и особен придонес во областа на образованието и културата
7. **Марика Трајкова** – за особен придонес со свои трудови во областа на историјата на медицината.

II

Како општествено признание за вонредно значајни остварувања од посебен интерес на Општина Струмица и Република Македонија, се доделува наградата “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за животно дело во 2013 година, се доделува на:

Иван Василевски – за особен придонес во областа на литературата, публицистиката и новинарската професија.

Наградата за животно дело се состои од диплома, плакета, бронзен медал и парични средства во износ од четири просечни нето плати исплатени во Република Македонија во претходната година.

Наградата на физички лица се состои од диплома, плакета, бронзен медал и парични средства во износ од една просечна нето плата исплатена во Република Македонија во претходната година.

Наградата на правни лица се состои од диплома, плакета и бронзен медал.

III

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”

Бр. 07-9197/14
29.11.2013 год.
С т р у м и ц а

Комисија за општествени дејности
при Совет на општина Струмица
Претседател,
Петар Божинов с.р.

.....

480.

Комисијата за општествени дејности, при Советот на општина Струмица на ден 05.12.2013 година донесе

О д л у к а
за доделување награди по
распишаниот награден Конкурс за
литературни творби (поезија),
посветени на градот Струмица

Член 1

Наградите се доделуваат во три категории и тоа:

Прва категорија – ученици од основните училишта;

Втора категорија – ученици од средните училишта; и

Трета категорија – граѓани (возрасни автори).

Наградите во првата и втората категорија се диплома и материјални во книги, а наградите во трета категорија се диплома и парични и тоа:

Прва награда во третата категорија 6000 денари;

Втора награда во третата категорија 4000 денари; и

Трета награда во третата категорија 2000 денари.

I

Во категоријата – ученици од основните училишта се наградуваат литературно-поетските состави и тоа:

Со прва награда се наградува: Лука Тренчевски ученик во ООУ " Видое Подгорец" Струмица;

Со втора награда се наградува: Слободанка Димитрова - ученичка во ООУ " Сандо Масев " од Струмица ;

Со трета награда се наградува: Мирјана Караманолева - ученичка во ООУ "Видое Подгорец " од Струмица;

II

Во категоријата – ученици од средните училишта се наградуваат литературно-поетските состави и тоа:

Со прва награда: Софија Галева - ученичка во СОУ " Јане Сандански" – Струмица;

Со втора награда: Столе Каламадевски - ученик во СОУ " Никола Карев" – Струмица;

Со трета награда: Габриела Кирова – ученичка во СОУ " Никола Карев" – Струмица.

III

Во категоријата "возрасни автори" се наградуваат :

Со прва награда: Ана Витанова-Рингачева;

Со втора награда: Ице Беличев;

Со трета награда: Наташа Цонева Лазаревска.

Член 2

Наградите ќе се доделат во Локалната установа Библиотека „Благој Мучето“ Струмица.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица" .

Бр. 07- 9197/23

04.12.2013 год.

С т р у м и ц а

Комисијата за општествени дејности
при Совет на општина Струмица
Претседател,
Петар Божинов с.р.